

АД ЕНЕРГОМОНТ СКОПЈЕ

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ**

НА

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЕНЕРГОМОНТ СКОПЈЕ
--

СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка	2018 година
--------------------------------------	--------------------

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2018 година
---	--------------------

Извештај за паричните текови за	2018 година
--	--------------------

Извештај за промените на главнината за	2018 година
---	--------------------

Белешки кон финансиските извештаи

Мај 2019 година



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ЕНЕРГОМОНТ - СКОПЈЕ

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштво за проектирање и изведување градежно занаетчиски работи ЕНЕРГОМОНТ Скопје, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ЕНЕРГОМОНТ - СКОПЈЕ - продолжение**

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Акционерско друштво за проектирање и изведување градежно занаетчиски работи ЕНЕРГОМОНТ Скопје, заклучно со 31 декември 2018 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Акционерско друштво за проектирање и изведување градежно занаетчиски работи ЕНЕРГОМОНТ Скопје за годината што заврши на 31 декември 2018 година.

Тетово 07.05.2019

Овластен ревизор

Трифуноска Наташа

БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител Душко Апостоловски



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

НА

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЕНЕРГОМОНТ СКОПЈЕ

СОДРЖИНА:

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за	2018 година
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2018 година
Извештај за паричните текови за	2018 година
Извештај за промените на главнината за	2018 година

Белешки кон финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31 Декември 2018 и 2017 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	4	91,731	117,611
Останати оперативни приходи (добивка)	5	473	276
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(28,609)	(34,789)
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	(23,046)	(38,655)
Трошоци за депрецијација и амортизација	10	(3,838)	(3,791)
Нематеријални трошоци од работењето	11	(10,278)	(16,053)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	12	-	(212)
Плати и надомести	9	(26,103)	(24,408)
Добивка/загуба од оперативно работење		330	(22)
Финансиски приходи	6	283	818
Финансиски расходи	13	(1)	(2)
Добивка/загуба пред оданочување		612	795
Данок од добивка	14	(385)	(466)
Добивка/загуба за годината		228	329
Број на акции:		3,053	3,053
Заработка по акција (во парични единици)	15	74.57	107.61


Овие финансиски извештаи се одобрени од одборот на директори на ден 25.02.2019 и потпишани во негово име од

Извршен член на одбор на директори

Јордан Георгиевски



Раководител на финансии


Наташа Шутинска


Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2018 и 2017 (во 000 денари)**

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		22,905	25,815
Материјални средства	17	22,905	25,815
Тековни средства		145,528	130,386
Залихи	18	6,860	6,973
Побарувања за аванси во земјата	19	2,074	1,393
Парични средства и еквиваленти на парични средства	20	10,048	4,810
Побарувања од купувачи	21	100,565	85,472
Краткорочни финансиски вложувања	24	25,422	30,419
Побарувања од државата и други институции	22	-	757
Побарувања од вработените	23	559	562
ВКУПНА АКТИВА		168,434	156,201
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		128,096	127,868
Запишан основен капитал	Пк	8,803	8,803
Ревалоризациона резерва	Пк	156	156
Резерви	Пк	1,486	1,486
Акумулирана добивка/загуба	Пк	117,424	117,095
Добивка за финансиската година	Бу	228	329
Тековни обврски		40,338	28,332
Обврски спрема добавувачи	26	39,363	28,232
Обврски за аванси депозити и кауции	27	-	81
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	28	974	19
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		168,434	156,201

Извршен член на одбор на директори

Јордан Георгиевски



Раководител на финансии

Наташа Шутинска



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2018 и 31,12,2017 (во 000 денари)**


Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	6,167	351
Нето добивка/загуба после оданочување	228	329
Амортизација	3,838	3,791
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	113	4,119
Побарувања од купувачи	(15,093)	(15,124)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(681)	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	757	3,636
Побарувања од вработените	3	208
Побарувања по дадени заеми	370	(370)
Останати краткорочни финансиски средства	4,627	-
Обврски спрема добавувачи	11,131	3,885
Обврски за аванси, депозити и кауции	(81)	-
Тековни даночни обврски	955	(122)
Готовински текови од инвестициони активности	(928)	(5,129)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(928)	(5,129)
Готовински текови од финансиски активности	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	5,238	(4,777)
Парични средства на почеток на годината	4,810	9,587
Парични средства на крајот на годината	10,048	4,810

Извршен член на одбор на директори

Јордан Георгиевски



Раководител на финансии

Наташа Шутиноска


Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за промена на главнината на 31.декември 2018 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2018	8,803	117,095	329	1,486	127,868
Промена на сметководствени политики					
Повторно утврдено салдо	8,803	117,095	329	1,486	127,868
Промени на капиталот за 2018					
Вкупна сеопфатна добивка за годината			228		228
Трансфер/пренос на задржана добивка		329	(329)		
Состојба на 31 Декември 2018	8,803	117,424	228	1,486	128,096
Состојба на 1 јануари 2017	8,803	116,929	166	1,486	127,540
промени на капиталот во 2017					
Вкупна сеопфатна добивка за годината			329		329
Трансфер/пренос на задржана добивка		166	(166)		
Состојба на 31 Декември 2017	8,803	117,095	329	1,486	127,868

Запишан капитал во денари:

8,803,148,00 денари.

Извршен член на одбор на директори



Јордан Георгиевски

Раководител на финансии

Наташа Шутинска



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив: Акционерско Друштво за проектирање и изведување градежно занаетчиски работи ЕНЕРГОМОНТ Скопје

Дата на основање: 26.04.1991

ЕМБС: 4227557

Седиштето на друштвото се наоѓа: Ул. Булевар 3-та Македонска Бригада бр 66 Скопје Аеродром

e-mail: energomontad.skopje@gmail.com

Позначајни дејности кои ги извршува: 43.22 поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима уреди

Бројот на вработени на 31.12.2018 изнесува 46 (2017:48).

Сопственичка структура – основачи и одговорност :

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

Назив на емисијата: ЕНЕРГОМОНТ ОБИЧНИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2018
Издавач:	АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНО – ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЕНЕРГОМОНТ
Вид	Обични акции
Номинална вредност по ХВ:	100 ДЕМ
Вкупен број на ХВ:	3053
Вкупен номинален капитал:	305.300 ДЕМ
Број на гласови:	3053
Состојба:	Активен
Број на иматели	38

Назив на емисијата: ИНТЕРПРОМЕТ ПРИОРИТЕТНИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2018
Издавач:	АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНО – ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЕНЕРГОМОНТ
Вид	Приоритетни партиципативни акции
Номинална вредност по ХВ:	100 ДЕМ
Вкупен број на ХВ:	306
Вкупен номинален капитал:	30.600 ДЕМ
Број на гласови:	0
Состојба:	Активен
Број на иматели	3

Приоритетни партиципативни акции се акции кои на имателите покрај фиксната дивиденда им се исплатува и дел од остварената добивка на друштвото (ако друштвото работи успешно). Вкупниот износ на исплатена дивиденда на овие акционери не може да биде поголема од дивидендата што ја добиваат сопствениците на обични акции, затоа што тие се изложени на помал ризик од успешноста на работењето на друштвото.

Акционери со удел поголем од 5%			
Назив	Сопственост	Вкупно	% на учество
Серафим Илковски	573	3,053	18.77%
Јордан Георгиевски	457	3,053	14.97%
Јовица Насковски	387	3,053	12.68%
Ацо Боцевски	363	3,053	11.89%
Воислав Дрејовски	289	3,053	9.47%

Други релевантни информации за друштвото

Овластувањата и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Јордан Георгиевски извршен член на одбор на директори.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност .

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2017 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Изведување на градежни работи

Приходите од градежни работи се искажуваат во висина на ситуациите или фактурите, издадени на, и потврдени, како од инвеститорите, така и од надзорот, кои се однесуваат на извршената работа по договори за градба во текот на годината, намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти.

Во процесот на усогласување на финансиското известување со барањата на МСС 11 прифатени во Република Македонија - Договори за градба, воведен е систем на проверка на висината на погоре искажаниот приход за секој договор за градба чиешто извршување е во тек на денот на билансот на состојба, согласно степенот на довршеност, поради што, воспоставени се евиденции за планираните и остварени:

- Трошоци кои директно се однесуваат на определен договор;
- Трошоци кои се припишуваат на договорената активност, општо земено, и можат да се алоцираат на договорот и
- Други трошоци кои конкретно се наплаќаат од инвеститорот, според условите од договорот

3.1.2. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.3. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.4. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.5. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.6. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2018 и 2017 година се како следи:

	2018	2017
ЕУР	61.4950	61.4907
УСД	53.6887	51.2722
ГБП	68.1234	69.3087

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за

пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2017: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2018 година во однос на 2017 година се следните:

	2018	2017	2018	2017
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постройки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба средството. Стапката на амортизација во 2018 година изнесува 20% годишно (2017: 20% годишно).

3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за

испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.7.Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати. Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на неедисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени

износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2018 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа.

Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е следната

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	10,048	4,810
Нето обврски (пари)	(10,048)	(4,810)
Вкупен капитал	128,096	127,868
% на задолженост	-7.84%	-3.76%

3.19.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2018 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања		-	
Доспеани побарувања			
- до 1 година	102,639		102,639
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2017 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања		-	
Доспеани побарувања			
- до 1 година	86,865		86,865
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.3 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	10,048	4,810
- Побарувања од купувачи	102,639	86,865
- Останати побарувања	559	1,319
- Дадени заеми		370
	113,247	93,364
<i>Каматносни</i>		
- Парични средства	25,422	30,049
- Дадени депозити во банки		
	25,422	30,049
	138,669	123,413
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	39,363	28,313
- Останати тековни обврски	974	19
	40,338	28,332

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Земени кредити			-	-
Дадени кредити	508	601	(508)	(601)
	508	601	(508)	(601)

3.19.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	10,048				10,048
Купувачи		102,639			102,639
Останати побарувања			559		559
Дадени депозити			25,422		25,422
Дадени заеми			-		-
Вложувања					-
	10,048	102,639	25,981	-	138,669
Добавувачи		39,363			39,363
Кредити				-	-
Останати обврски			974		974
	-	39,363	974	-	40,338

Други објаснувачки белешки
Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено

ПРИХОДИ

во илјада денари		
4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	85,065	91,735
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	4,730	24,056
Приходи од наемнини	1,926	1,810
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	10	10
ВКУПНО	91,731	117,611

во илјада денари		
5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	Тековна година	Претходна година
Останати приходи од работењето	473	276
ВКУПНО	473	276

во илјада денари		
6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	283	577
Останати финансиски приходи	-	241
ВКУПНО	283	818

РАСХОДИ

во илјада денари		
7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	25,320	31,758
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	67	99
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	3,222	2,932
ВКУПНО	28,609	34,789

во илјада денари		
8.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	-	19
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	224	266
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	21,289	37,064
Услуги за одржување и заштита	1,284	897
Комунални услуги	79	73
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	34	176
Останати услуги	137	160
ВКУПНО	23,046	38,655

во илјада денари

9.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		
	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	25,282	23,669
Останати трошоци за вработените	821	740
ВКУПНО	26,103	24,408

во илјада денари

10.ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА		
	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за производство)	3,838	3,791
ВКУПНО	3,838	3,791

во илјада денари

11.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
	Тековна година	Претходна година
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	359	748
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	698	750
Трошоци за спонзорства и донации	128	423
Трошоци за репрезентација	2,272	1,996
Трошоци за осигурување	199	269
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	313	459
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	236	504
Останати трошоци на работењето	6,074	10,904
ВКУПНО	10,278	16,053

во илјада денари

12.ОСТАНАТИ РАСХОДИ		
	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	203
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	-	9
ВКУПНО	-	212

во илјада денари

13.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ		
	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1	-
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	-	2
ВКУПНО	1	2

14. Данок на добивка

При оданочувањето на добивката за 2018 и 2017 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех коригиран за непризнаени расходи за даночни цели. Во продолжение ги даваме податоците за 2018 година со споредбени податоци за 2017 година.

	Во 000 денари	
УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА	2018	2017
Финансиски резултат на Биланс на успех	612	795
Непризнаените расходи за даночни цели	3,234	3,866
Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршење на дејноста	209	501
Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	20	
Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	307	
Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон		313
Трошоци за репрезентација	2,031	1,790
Износ на ненаплатени побарувања од заем	531	564
Други усогласување на расходите	136	698
Даночна основа	3,847	4,660
Пресметан данок на добивка	385	466

15. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

заработувачка по акција	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	228	329
	број на акции	
	2018	2017
Издадени обични акции на 1 јануари	3053	3053
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	3053	3053
Основна заработувачка по акција (во МКД)	74.57	107.61

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

ОПИС	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	6	6
Зголемување		0
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	6	6
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	6	6
Амортизација	0	0
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	6	6
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	0
Набавна вредност		
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)		
Зголемување	6	6
Намалување	0	0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	0
Исправка на вредноста	6	6
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)		
Амортизација	5	5
Намалување	1	1
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	6	6
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0	0

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Вкупно
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	6,040	20,423	42,761	69,224
Зголемување			928	928
Намалување				0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	6,040	20,423	43,689	70,152
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)		10,663	32,746	43,409
Амортизација		537	3,301	3,838
Намалување				0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)		11,201	36,046	47,247
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	6,040	9,223	7,643	22,905
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	6,040	9,760	10,015	25,815
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	6,040	18,026	40,029	64,095
Зголемување		2,397	2,732	5,129
Намалување				0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	6,040	20,423	42,761	69,224
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)		10,297	29,322	39,619
Амортизација		366	3,424	3,790
Намалување				
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)		10,663	32,746	43,409
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	6,040	9,760	10,015	25,815
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	6,040	7,729	10,708	24,476

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

ЗАЛИХИ

во илјада денари

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	Тековна година	Претходна година
Сировини и материјали на залиха	2,890	3,125
ВКУПНО	2,890	3,125

во илјада денари

ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АУТОГУМИ	Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар во употреба	1,674	1,552
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	(1,154)	(1,154)
ВКУПНО	520	398

во илјада денари

НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

	Тековна година	Претходна година
Градежни објекти кои се чуваат за продажба	3,450	3,450
ВКУПНО	3,450	3,450

18.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ

6,860

6,973

АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

во илјада денари

19.АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	2,074	1,393
ВКУПНО	2,074	1,393

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

во илјада денари

20.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари	10,028	4,789
Парични средства во благајна	20	21
ВКУПНО	10,048	4,810

во илјада денари

21.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	100,524	85,431
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	42	42
ВКУПНО	100,565	85,472

во илјада денари

22.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

	Тековна година	Претходна година
Данок на додадена вредност	-	757
ВКУПНО	-	757

во илјада денари

23.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и други примања	150	150
Останати побарувања од вработените	409	412
ВКУПНО	559	562

во илјада денари

24.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	-	370
Краткорочни орочени денарски средства	25,422	30,049
ВКУПНО	25,422	30,419

Друштвото има орочен депозит во Комерцијална банка на износ од 25.000 илјади денари со рок на орочување на 12 месеци, каматна стапка од 1% годишно и дата на достасување на 08.03.2019 година.

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	обични акции		Приоритетни партиципативни акции	
	2018	2017	2018	2017
Во број на акции	3053	3053	306	306
Вкупно	3053	3053	306	306

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ДЕМ

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година:

Назив	Сопственост	Вкупно	% на учество
Серафим Илковски	573	3,053	18.77%
Јордан Геогиевски	457	3,053	14.97%
Јовица Насковски	387	3,053	12.68%
Ацо Боцевски	363	3,053	11.89%
Воислав Дрејовски	289	3,053	9.47%

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено обични акции и приоритетни партиципативни акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Имателите на приоритетни партиципативни акции му даваат на сопственикот покрај утврдена дивиденда и право на дивиденда која им припаѓа на сопствениците на обични акции. Приоритетните партиципативни акции немаат право на глас.

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјада денари

26. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	39,363	28,232
ВКУПНО	39,363	28,232

во илјада денари

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	-	81
ВКУПНО	-	81

во илјада денари

28. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за данокот на додадена вредност	1,028	0
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	(54)	19
ВКУПНО	974	19

29. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

ГАРАНЦИИ, ОБЕЗБЕДУВАЊА

Друштвото има гаранции издадени од Комерцијална Банка на 31.12.2018 во вредност од 11.137 илјади денари и 145 илјади ЕУР.

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2018 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.